

## КОНКУРС ЗА ЕСЕЈ

Со предлози и идеи за решавање актуелен горлив економски и/или социјален проблем во Македонија

Од млади економисти до 35 години

### 1. Општи информации

Институтот за економски истражувања и политики Finance Think, Скопје, со поддршка од Цивика Мобилитас го спроведува проектот Поттикнување економска дебата во Македонија, базирана на докази и водена од податоци чија цел е да произведе позитивна општествена промена преку зајакнување на економската дебата во Македонија, базирана на докази од спроведени истражувања и водена од податоци.

### 2. Цел на повикот

Целта на конкурсот е поттикнување високо-квалитетни есеи со предлог-идеи за решавање актуелен и горлив економски и/или социјален проблем во Македонија, во една од наведените економски и социјални области:

- Сиромаштија, вработување и вештини
- Фискална транспарентност и одговорност
- Родови и доходовни нееднаквости
- Иселување и дознаки
- Социјално претприемништво и жени

### 3. Карактеристики на есејот

- **Задолжително** е есејот да:
  - спаѓа во една од горенаведените области,
  - обработува актуелен и горлив економски/социјален проблем во Македонија<sup>1</sup>
  - се базира на расположливи податоци и информации,
  - се фокусира врз критичка аргументација и елаборација,

---

<sup>1</sup> Илустративни примери: како до повеќе поквалитетни работни места за младите во Македонија; како да се намали сиромаштијата, особено во многудетни семејства; како да се запре иселувањето на висококвалификуван кадар; како до јавно трошење од кое бенефит ќе имаат поголем број граѓани; како да ги активираме жените на пазарот на труд; итн итн.

- понуди јасна идеја за решавање на анализираниот проблем.
- **Пожелно**, но не и задолжително, е есејот да:
  - оцени наоди од слични истражувања на критички начин,
  - реферира кон решенија на сличен проблем во други земји.
- **Не треба** есејот да:
  - вклучува статистичко-економетриски пресметки,
  - вклучува било каков вид теренско истражување (фокус групи, интервјуа и сл.).

#### 4. Критериуми за учество

- Авторот на есејот мора да биде млад економист на возраст 18 - 35 години (сите родени во периодот помеѓу 15.11.1983 и 15.11.1999),
- Есејот да содржи 1.500 збора, не сметајќи ги референците (дозволено е академско пречекорување од +/-10%),
- Есејот може да биде коавториран, но сите коавтори мора да го исполнуваат критериумот за возраста,
- Еден автор може да поднесе само еден есеј.

#### 5. Процес на апликација

Поднесоците треба да се достават по електронски пат на адресата [konkurs@financethink.mk](mailto:konkurs@financethink.mk) најдоцна до 15 ноември 2017 година во пдф формат. Потребно е да се поднесат:

- Есеј
- Кратко CV – најмногу 2 страни

#### 6. Награден фонд и селекција

Наградниот фонд изнесува 45.000 денари, бруто вредност. Ќе бидат наградени најмногу 2 есеи, со или без нивно рангирање.

Есеите ќе бидат оценети од интерна комисија на Finance Think, чија одлука ќе биде финална и без можност за приговори.

Наградените автори ќе бидат претставени за време на годишната панел дебата во декември 2017 година, а сите подносителите ќе бидат известени непосредно пред тој настан.